

## Информации од Enterprise Europe Network

Број 08/2016



- АКТУЕЛНОСТИ
- НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
- ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА
- УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



# Интернационален настан за вмрежување на саемот POLAGRA FOOD во Полска

Enterprise Europe Network канцеларијата која функционира во рамките на Агенцијата за развој на претпријатија од Полска, со задоволство ве поканува да земете учество во бтиот интернационален вмрежувачки настан кој ќе се одржи на 27 септември на Интернационалниот саем POLAGRA FOOD во Познан, Полска.

### Кој може да учествува?

Овој настан е наменет за мали и средни претпријатија и други ентитети кои го претставуваат секторот за храна и кои се заинтересирани за развој и иницирање прекугранични соработки. Сите учесници ќе имаат можност да запознаат партнери кои нудат производи и услуги, како и технолошка соработка во рамките на секторот храна, но со посебен фокус на следните гранки:

- храна и пијалоци food & drink,
- хотели, ресторани, кетеринг
- технологии за преработка на храна
- пакување и логистика

### Предности

Интернационалниот саем POLAGRA FOOD е организиран паралелно со:

- Интернационалниот саем за технологии за преработка на храна POLAGRA TECH
- Интернационалниот саем за пакување TAROPAK
- Интернационалниот саем за гастрономија POLAGRA GASTRO

POLAGRA FOOD саемот е еден од најголемите саеми за храна во Централна и Источна Европа (1000 изложувачи од 30 земји, 60 000 професионални посетители во 2015).

**Учесството на настанот за вмрежување е бесплатно и вклучува:**

- профил на он лајн каталогот,
- персонализиран распоред на состаноци,
- кафе паузи,
- бизнис асистенција од партнерите од Enterprise Europe Network пред, за време и по настанот,
- влезница за саемот за едно лице.

**Локација:** Poznan International Fair

Адреса: Glogowska 14

Град: Познан

Земја: Полска

Веб страна: <http://www.mtp.pl>

Контакт:

Александар Филипоски

[Aleksandar.filiposki@yes.org.mk](mailto:Aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

**Краен рок за регистрација:**

09 септември 2016



### Технологија за дигестија за постројки на биогаз

(реф. број [TODE20160115002](#))

Германска компанија од машинскиот сектор има развиено еден модуларен контејнер за надоградба на постројки за биогаз. Технологијата овозможува зголемување на продуктивноста на постројката и примена на различни материјали преку био-екструзија. Компанијата бара индустриски партнери за понатамошен развој во рамки на договор за техничка соработка или комерцијален договор со техничка асистенција.

Унапредени механички карактеристики:

- Адекватно за материјали што може потешко да се применат во постројки на биогаз како цврсто ѓубриво, слама, трева, цели растенија, био-отпад
- Лесен за транспорт и добар пренослив капацитет на цевките и вентилите
- Висока хомогеност на супстанцата (екструдерот е еден интензивен миксер)
- Висока содржина на сува маса

Контакт лице –

Петре Филипоски ([contact@mir.org.mk](mailto:contact@mir.org.mk))

### Се бараат девелопери за развој на компјутерски спортски игри

(Реф. број [TRDE20140818001](#))

МСП од Германија активно на полето на креативни индустрии (уметнички креации) работи на развојот на нова спортска игра. Компанијата бара партнери кои можат и се заинтересирани да земат учество во развојот на компјутерска и/или онлајн верзија на играта. Заинтересираните клиенти треба да поседуваат знаење од областа на развој на спортски или слични дигитални содржини. На партнерите им се нуди соработка врз основа на договор за техничка соработка.

Технички карактеристики:

- Референца од областа на развој на компјутерски игри
- Капацитет за реализација на целокупното креирање на играта
- Расположливост и интерес за средба лице в лице

Контакт лице – Петре Филипоски ([contact@mir.org.mk](mailto:contact@mir.org.mk))



### BORS20140519001

Српска компанија, производител на бисквити од здрава храна, бара дистрибутери /агенти за своите производи на европскиот пазар. Компанијата нуди висок квалитет на бисквити и можност за нивно производство од страна на своите клиенти под приватна етикета. Квалитетните бисквити претежно се направени од лен, сливи, суви кајсии, житарици со растителни влакна, брусница, цимет и пченично брашно.

### ВОТR20150512002

Турска компанија, специјализирана за производство на сол, сака да го зголеми обемот на извозот на нови европски пазари со локални дистрибутери од Европа кои се сигурни и добри менаџери.

### ВОВG20151012001

Бугарска компанија, производител на висококвалитетни козметички производи од природни состојки бара дистрибутери на аптеки, продавници за лекови и козметика на Балканот и балтичките земји. Производите на компанијата вклучуваат козметика за нега на бебе, бремени жени, тело, лице и заштита на коса.



### Ново партнерство за заштита на екосистемите на езерата, реките и морињата

Мрежата Enterprise Europe Network поврза една шведска и една британска компанија со цел за заштита на водите. Шведската компанија се занимава со биолошки испитувања на водната средина и тестирање на сигурноста и здравјето на растетлниот и животинскиот свет.

Еден истражувач од оваа компанија присуствувал на технолошки семинар кој бил организиран од страна на локалната канцеларија на Enterprise Europe Network во Гетеборг. Тој бил изненаден кога разбрал како мрежата им помага на

претприемачите да ги прошират своите бизниси и побарал помош. Советниците од канцеларијата на Enterprise Europe Network и помогнале на компанијата така што направиле профил за истата и го публикувале во мрежата. Тие веднаш нашле три потенцијални партнери за соработка. Еден од нив бил компанија од Велика Британија која се занимавала со услужна дејноста во областа на животната средина, океанографијата и хидрографијата.

Наскоро, двете компании почнале да контактираат и да имаат неколку состаноци по што и почнале да соработуваат на пет заеднички проекти, вклучувајќи го и проектот за тестирање на водата за риболов во Шведска.



# Вашата мрежа во Вашата земја



## EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

**Non-EU countries:** Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

[www.een.mk](http://www.een.mk)

[info@een.mk](mailto:info@een.mk)

[facebook.com/eiicm](https://facebook.com/eiicm)

[twitter.com/eenmk](https://twitter.com/eenmk)

[issuu.com/eenmk](https://issuu.com/eenmk)

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



**MIR**  
FOUNDATION



NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

